



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ЗА П И С Н И К

за предавање на Записникот и на Извештајот од гласањето за избор на ректор
и на другиот изборен материјал од Изборната комисија на

(единица на УКИМ)

на Универзитетската изборна комисија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Изборната комисија на _____ на
(единица на УКИМ)

Универзитетската изборна комисија на _____ во _____ часот
(ден, месец и година)

и го предаде следниов изборен материјал:

1. Записник и Извештај од гласањето и резултатите од гласањето за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за мандатниот период од 2020-2023 година од

(единица на УКИМ)

2. Изборен материјал кој се предава

		со број/количина (со зборови)
2.1	Неупотребени гласачки ливчиња	
2.2	Неважечки гласачки ливчиња	
2.3	Важечки гласачки ливчиња	
2.4	Избирачки список за единицата	

Бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, П.Ф.576

Република Северна Македонија

телефон +389 2 3293 293

факс +389 2 3293 202

ректор + 389 2 3293 200

www.ukim.edu.mk



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Членот од Изборната комисија на единицата, _____
(име и презиме)

ги изнесе следниве забелешки: _____

(овој дел го пополнува претседателот на Изборната комисија на единицата кој по потреба вметнува дополнителен лист и тоа го евидентира)

Овластениот набљудувач од кандидатот за ректор проф. _____
(име и презиме)

ги даде следниве забелешки: _____

ВО _____
(место и дата)

Примил:
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Универзитетска изборна комисија

(име, презиме и своерачен потпис)

Предал:
ПРЕТСЕДАТЕЛ / ЧЛЕН
на Изборна комисија на единица

(име, презиме и своерачен потпис)

М.П.